



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 24 јуни 1960
Скопје
Број 20 Год. XVI

Претплатата за 1960 год. изнесува 1.500 дин. Овој број чини 32 дин. Жиро сметка број 802—11/1—698.

160.

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЗЕМЈИШТЕТО ОД ЕРОЗИЈА И ПОРОИ

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија се прогласува Законот за заштита на земјиштето од ерозија и порои, што го усвои Народното собрание на Народна Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 31 мај 1960 година и на седницата на Соборот на производителите одржана на 31 мај 1960 година.

У бр. 7

31 мај 1960 година
Скопје

Претседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

ЗА К О Н ЗА ЗАШТИТА НА ЗЕМЈИШТЕТО ОД ЕРОЗИЈА И ПОРОИ

Член 1

Заштита на земјиштата загрозени од ерозија и порои се врши според одредбите на овој закон заради нивното оспособување за современо земјоделско односно шумско производство, како и за спречување на штетата на стопанските и други објекти од ерозија и порои.

Земјиште загрозено од ерозија, во смисла на овој закон, е земјиште на кое поради порои или друго површинско влијание на водата постои смивање, браздење, наносување, поткопување или одронување, како и земјиште што е подложено на овие промени.

Член 2

Заштитата на земјиштето загрозено од ерозија и порои се обезбедува со спроведување заштитни мерки на ерозивното подрачје.

Како ерозивно подрачје, во смисла на овој закон, се смета коритото и земјиштето во сливот на еден или повеќе порои, како и земјиштето што трпи штета од порои, а во поглед на изградбата и одржувањето на заштитните објекти претставува единствена целина.

Член 3

Ерозивното подрачје го утврдува со одлука на народниот одбор на општината со рамноправно учество на обата собора.

Ако ерозивното подрачје се наоѓа на подрачјето на две или повеќе општини односно околии, одлуката од претходниот став ја донесува народниот одбор на околицата со рамноправно учество на обата собора, односно Извршниот совет.

Член 4

За заштита на земјиштето од ерозија и порои можат да се определуваат градежно-технички, шумско-технички, агро-технички, како и административни мерки предвидени со закон.

Мерките од претходниот став ги пропишуваат органите што го утврдуваат ерозивното подрачје.

Член 5

Објекти за заштита на земјиштето од ерозија и порои се градежни објекти и долгогодишни земјоделски и шумски насади подигнати за таа цел (во натамошниот текст: заштитни објекти).

Заштитните објекти се изградуваат односно подигаат така што да претставуваат единствена заштитна и економско-техничка целина на ерозивното подрачје (во натамошниот текст: против ерозивниот систем).

Под изградба односно подигнување на заштитни објекти се подразбира изградување на нови и обновување на постојни градежни објекти односно подигнување на нови и обновување или измена на постојни земјоделски и шумски насади.

Член 6

Противерозивниот систем се изградува врз основа на одобрена инвестициона програма и одобрени главни проекти за системот во целина или за одделни заштитни објекти во него.

Член 7

Органот што го утврдува ерозивното подрачје, врз основа на одобрените проекти од претходниот член, определува кои работи во противерозивниот систем имаат карактер на основни, а кои работи служат за непосредна заштита на одделни земјишта.

Член 8

Трошоците за изведување на основните работи во противерозивниот систем ги обезбедува политичко-територијалната единица, чиј орган го определил изведувањето на тие работи, а трошоците за изведување на работите што служат за непосредна заштита на одделни земјишта ги снесат корисниците на земјиштата.

Член 9

Инвеститор на противерозивен систем може да биде политичко-територијална единица, водна заедница, земјоделска, стопанска и друга организација.

Член 10

Финансирањето на изградбата на заштитните објекти се врши со заем од инвестиционите фондови, од сопствени средства на инвеститорот и со учество на корисниците на земјиштето.

Член 11

На основа одобрената инвестициона програма и одобриениот главен проект за изградба на противерозивниот систем односно објект, органот на управата надлежен за работите на заштитата на земјиштата од ерозија и порои на народниот одбор на општината ги утврдува обврските на секој одделен корисник на земјиштето во изведувањето на одделни работи што служат за непосредна заштита на земјиштето сразмерно со користа од оваа заштита и го определува рокот за почнување и завршување на работите.

Член 12

Ако корисникот на земјиштето во граѓанска сопственост не поднесе доказ дека работите од претходниот член ќе ги изврши во определениот рок односно не го започне нивното изведување во определениот рок, или изјави дека не може да ги изврши, тие работи ќе ги изврши на негова сметка органот што ја утврдил обврската.

Член 13

Заштитните објекти изградени со општествени средства на земјиште во граѓанска сопственост се општествена сопственост.

Заштитните објекти изградени делумично од општествени средства на земјиштето од претходниот став се општествена сопственост во делот кој е сразмерен на вложените општествени средства.

Член 14

Со противерозивниот систем управува водна заедница, шумарска или земјоделска стопанска организација.

Органот што го утврдил ерозивното подрачје одредува која организација од претходниот став ќе управува со противерозивниот систем.

Органот од претходниот став може да основе посебна стопанска организација за управување со противерозивниот систем изграден на тоа подрачје.

Член 15

Организацијата што управува со противерозивниот систем е должна да изработи основен план за неговото искористување.

Се овластува републичкиот орган на управата надлежен за работите за заштита на земјиштето од ерозија и порои да донесе поблиски прописи за изработката на основните планови за искористување на противерозивниот систем, како и за постапката за нивното донесување.

Член 16

Организацијата што управува со противерозивниот систем се прижи за одржување и рационално користење на системот.

За вршење на работите од претходниот став организацијата што управува со системот е должна да формира стручна и техничка служба.

Член 17

Народниот одбор на општината односно околицата, со рамноправно учество на обата собора може, во склад со основниот план за искористување на противерозивниот систем, да ја пропишува примената на одделни заштитни мерки од член 4 на овој закон, а особено примената на минимумот агро-технички односно шумско-технички мерки, привремената или трајната забрана на испаша, при врејената или трајната забрана на преорување ливади и пасишта и други површини и нивното претворање во ниви со едногодишна култура, како и задолжителната преориентација на одделни земјишта од едногодишни на повеќегодишни земјоделски или шумски култури.

Народниот одбор на општината, со рамноправно учество на обата собора, може да определи применување на одделни мерки од претходниот став и на земјиште во ерозивно подрачје на кое не е изграден противерозивен систем.

При пропишувањето на агро-технички односно шумско-технички мерки според став 1 од овој член ќе се применуваат одредбите од член 4—8 од Законот за искористување на земјоделското земјиште.

Член 18

Ако корисникот на земјиштето во граѓанска сопственост не ги применува мерките пропишани во смисла на претходниот член, земјиштето ќе се стави под присилна управа согласно одредбите од глава II оддел 2 од Законот за искористување на земјоделското земјиште.

Член 19

Сите корисници на земјиштето од подрачјето на противерозивниот систем имаат право и должност да се користат со тој систем.

Член 20

Корисниците на земјиштето плаќаат надоместок за искористувањето на противерозивниот систем.

Надоместокот од претходниот став се одредува по единица површина, во зависност од користа што ја дава противерозивниот систем и уделот на корисникот во изградбата на системот.

Член 21

Висината на надоместокот што го плаќаат одделни корисници на противерозивниот систем ја одредува организацијата што управува со противерозивниот систем, во рамките што ќе ги утврди народниот одбор на општината со рамноправно учество на обата собора.

Обликот и начинот на утврдувањето висината на надоместокот, како и начинот за неговото плаќање го одредува народниот одбор на општината со рамноправно учество на обата собора.

Поблиски прописи за надоместокот од претходниот став донесува републичкиот орган на управата надлежен за работите за заштита на земјиштето од ерозија и порои.

Член 22

Корисниците на земјиштата се должни да обезбедат одржување на заштитните објекти што ги подигнале од сопствени средства.

Ако корисникот од претходниот став не ги изврши потребните работи за одржување на заштитните објекти, тие работи на негова сметка ќе ги изврши организацијата што управува со противерозивниот систем.

Член 23

Корисниците на земјиштето се должни да го отстапат без надоместок материјалот што е нанесен од пороите на нивните земјишта ако е потребен за изградба на заштитни објекти.

Член 24

Надзор над спроведувањето и применувањето на прописите и мерките од областа на заштитата на земјиштата загрозени од ерозија и порои вршат органите на шумарската односно водостопанската инспекциска служба, во рамките на овластувањата утврдени со прописите за нивното образување.

Член 25

Со парична казна од 20.000 до 300.000 динари ќе се казни за прекршок стопанска или друга организација која:

- 1) не ги применува пропишаните заштитни мерки од член 17 на овој закон;
- 2) не го врши одржувањето на заштитните објекти што ги подигнала со свои средства;
- 3) го спречува користењето на материјалот од член 23 на овој закон.

За дејанието од претходниот став ќе се казни со парична казна до 20.000 динари и одговорното лице во стопанската или друга организација.

Зај прекршок од точка 3 ќе се казни физичко лице со парична казна до 20.000 динари.

Член 26

Административно-казнената постапка по прекршоците од член 25 од овој закон се води според одредбите на Основниот закон за прекршоците.

Член 27

Одредбите на овој закон ќе се применуваат и на противерозивните системи и објекти изградени до влегувањето во сила на овој закон.

Член 28

Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за заштита на стрмните земјишта од ерозија и за уредување на пороите („Службен весник на НРМ“ бр. 11/57) и прописите донесени врз основа на него, освен Упатството за елементите што ги содржат проектите за уредување на порои („Службен весник на НРМ“ бр. 32/57) и решенијата на Извршниот совет за определување одделни реони за подрачја на кои стрмните земјишта се загрозени од ерозија.

Решенијата од претходниот став, органите од член 3 на овој закон ќе ги сообразат со неговите одредби во рок од една година од денот на неговото влегување во сила.

Член 29

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

161.

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ПАСИШТАТА

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија се прогласува Законот за искористување на пасиштата, што го усвои Народното собрание на Народна Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 31 мај 1960 година и на седницата на Соборот на производителите одржана на 31 мај 1960 година.

У бр. 9

31 мај 1960 година

Скопје

Претседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

ЗАКОН ЗА ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ПАСИШТАТА

Член 1

Пасиштата и утрините (во натамошниот текст: пасишта) во општествена и граѓанска сопственост се користат според одредбите на овој закон и Законот за искористување на земјоделско земјиште („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 43/59).

Пасиште во смисла на овој закон е земјоделско земјиште чие искористување најрационално се врши со испасување од добиток.

Член 2

Пасиштата во општествена сопственост ги користат стопански организации, како и земјоделски установи.

Член 3

Пасиштата во општествена сопственост им ги доделува на трајно користење на организациите и установите од претходниот член по нивно барање, народниот одбор на општината со рамноправно учество на обата собора.

Доделените пасишта организациите и установите од претходниот став ги користат со сите права предвидени во член 33 од Законот за селскостопанскиот земјишен фонд на општинародниот имот и за доделување земја на селско-стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 22/53).

Член 4

Индивидуалните земјоделци пасиштата во општествена сопственост можат да ги користат само преку стопанските организации на кои пасиштето им е доделено на трајно користење.

Односите помеѓу индивидуалните земјоделци и стопанските организации се уредуваат со договор.

Член 5

За користење на пасиштата во општествена сопственост индивидуалните земјоделци плаќаат надоместок.

Височината на надоместокот од претходниот став се утврдува со договорот од член 4 став 2 на овој закон.

Се овластува републичкиот орган на управата надлежен за работите на земјоделството да го утврдува минималниот износ на надоместокот од претходниот став.

Минималниот износ на надоместокот се внесува во општинскиот инвестиционен фонд.

Член 6

Корисниците на пасиштата во општествена сопственост се должни пасиштата да ги користат според основниот план за користење на пасиштата, што го изработуваат самостојно.

Основниот план за искористување на пасиштата го донесува работничкиот совет на земјоделското стопанство, задружниот совет на земјоделската задруга, односно собранието на задругата ако нема задружен совет, како и управниот одбор на селско-стопанската установа.

Член 7

Основниот план за користење на пасиштето во општествена сопственост корисникот е должен да го донесе во рок од една година од денот на приемот на пасиштето на трајно користење.

Поблиски прописи за изработката на основните планови за користење на пасиштата и за постапката за нивното донесување донесува републичкиот орган на управата надлежен за работите на земјоделството.

Член 8

Народниот одбор на општината, со рамноправно учество на обата собора, може да пропише за сите пасишта од своето подрачје или за одделни пасишта примена на определени минимум агро-технички мерки или одделни агро-технички мерки.

Мерките од претходниот став народниот одбор може да ги пропише ако предварително се обезбедени услови за примена тие мерки.

Член 9

Определен минимум агротехнички мерки или одделни агротехнички односи агромелиоративни мерки, народниот одбор на општината односно околијата може да пропише откако предварително прибавил мислење од комисијата на стручњаци согласно член 6 и 7 од Законот за искористување на земјоделското земјиште („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 43/59) за потребата и можноста и економичноста за примената на таквите мерки.

Член 10

Корисниците на пасиштата во граѓанска сопственост се должни пасиштата да ги користат на начин што најмногу им одговара на природните, економските и техничките услови на подрачјето.

Кога во поглед на пасиштата од претходниот став надлежниот орган има пропишано агротехнички или агромелиоративни мерки, а се обезбедени условите потребни за спроведување на тие мерки, корисникот на пасиштето е должен да ги примени тие мерки.

Член 11

Ако корисникот на пасиштето во граѓанска сопственост не ги применува пропишаните мерки според член 8 од овој закон пасиштето може да се стави под принудна управа за време од 1 до 3 години.

Член 12

Надзор над спроведувањето и примената на прописите и мерките од областа на пасиштата вршат лица овластени од народните одбори односно републичкиот орган на управата надлежен за работите на земјоделството.

Член 13

Со парична казна од 50.000 до 2.000.000 динари ќе се казни за стопански престап стопанската организација или земјоделската установа која:

1. пасиштето не го користи според основниот план за користење на пасиштето;

2. не спроведува определен минимум агротехнички мерки или одделни агротехнички мерки односно агромелиоративни мерки.

За дејанието од претходниот став ќе се казни со парична казна од 5.000 до 20.000 динари и одговорното лице во стопанската организација или земјоделската установа.

Член 14

Со парична казна од 20.000 до 100.000 динари ќе се казни за прекршок стопанска организација или земјоделска установа која во определениот рок не донесе основен план за користење на пасиштето.

За дејанието од претходниот став ќе се казни за прекршок со парична казна од 3.000 до 10.000 динари и одговорното лице во стопанската организација или земјоделската установа.

Член 15

Со парична казна од 5.000 до 30.000 динари ќе се казни за прекршок индивидуалниот земјоделец кој го користи пасиштето во општествена сопственост спротивно на член 4 од овој закон.

Член 16

За постапката по стопанските престапи од членот 13 на овој закон се надлежни окружните стопански судови.

Административно-казнената постапка по прекршоците од член 14 и 15 од овој закон се води според одредбите на Основниот закон за прекршоците.

Член 17

Народните одбори и постојните корисници на пасиштата во општествена сопственост се должни користењето на пасиштата да го сообразат со одредбите на овој закон до 1 ноември 1961 година.

По истекот на рокот од претходниот став престануваат да важат договорите за закуп склучен според одредбите на Законот за пасиштата и утрините од општонароден имот и прописите донесени врз основа на него, доколку не бидат спогодбено раскинати пред тој рок.

Непотрошените средства на фондовите за одржување и унапредување на пасиштата и утрините образовани според одредбите на Законот за пасиштата и утрините од општонароден имот корисниците на пасиштата ќе го внесат во паричниот дел на своите фондови за основни средства, а народните одбори на општините — во општинскиот инвестиционен фонд.

Член 18

Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за пасиштата и утрините од

општонароден имот („Службен весник на НРМ“ бр. 19/55) и сите прописи донесени врз основа на него, освен Упатството за разграничување, категоризација, класификација и инвентаризација на пасиштата и утрините од општонароден имот („Службен весник на НРМ“ бр. 5/56) кое останува во сила до крајот на 1960 година.

Член 19

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“.

162.

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија се прогласува Законот за искористување на земјоделското земјиште, што го усвои Народното собрание на Народна Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 31 мај 1960 година и на седницата на Соборот на производителите одржана на 31 мај 1960 година.

У број 10

31 мај 1960 година

Скопје

Претседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

ЗАКОН ЗА ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ

Член 1

Искористување на земјоделското земјиште се врши според одредбите на Законот за искористување на земјоделското земјиште („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 43/59) и одредбите на овој закон.

Член 2

Арондација на земјоделското земјиште може да се врши само ако површините на земјиштето што го користат земјоделски организации изнесува повеќе од 30% од вкупната површина на земјоделското земјиште во потесот односно повеќе од 10% во потресот во подрачјето на хидромелиоративниот систем.

Границите на потесот ги одредува народниот одбор на општината со рамноправно учество на обата собора по барање на заинтересираната земјоделска организација.

Член 3

Земјоделските организации се должни да го донесат основниот план за искористување на земјоделското земјиште во рок од 6 месеци од денот на основањето односно конституирањето.

Постојните земјоделски организации се должни да го донесат планот од претходниот став односно постојниот план да го сообразат со одредбите на

Законот за искористување на земјоделското земјиште и прописите што ќе бидат донесени, врз основа на тој закон, најдоцна до 1 август 1961 година.

Член 4

Организациите кои управуваат со хидромелиоративните системи се должни да донесат основен план за искористување на хидромелиоративниот систем во рок од 6 месеци од денот на приемот на хидромелиоративниот систем на управување односно од денот кога е завршена изградбата на хидромелиоративниот систем.

Постојните организации од претходниот став се должни да го донесат планот за искористување на хидромелиоративниот систем односно постојните планови да ги сообразат со одредбите на Законот за искористување на земјоделското земјиште и прописите што ќе бидат донесени, врз основа на тој закон, најдоцна до 1 август 1961 година.

Член 5

Се овластува републичкиот орган на управата надлежен за работите на земјоделството да донесе поблиски прописи за економско-техничката документација, за изработката на основните планови за искористување на земјоделското земјиште и за постапката на нивното донесување, за изработката на основните планови за искористување на земјиштата на подрачјето на хидромелиоративниот систем и за постапката на нивното донесување за квалитетот на овошен и лозов саден материјал, за сорти лози чие ширење не се дозволува, како и за зоотехничките мерки.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на НР Македонија“.

163.

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖНОСТА НА ОДДЕЛНИ ЗАКОНИ ОД ОБЛАСТА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија се прогласува Законот за престанок на важноста на одделни закони од областа на земјоделството, што го усвои Народното собрание на Народна Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 31 мај 1960 година и на седницата на Соборот на производителите одржана на 31 мај 1960 година.

У број 8

31 мај 1960 година

Скопје

Претседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

ЗАКОН**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖНОСТА НА ОДДЕЛНИ
ЗАКОНИ ОД ОБЛАСТА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО****Член 1**

Со влегувањето во сила во овој закон, престануваат да важат Законот за унапредување на сточарството („Сл. весник на НРМ“ бр. 35/54), Законот за унапредување на овоштарство („Сл. весник на НРМ“ бр. 35/54 и 33/57), Законот за унапредување на лозарството („Сл. весник на НРМ“ бр. 35/54) и Законот за сузбивање и уништување на плевелите („Сл. весник на НРМ“ бр. 40/55), како и прописите донесени врз основа на нив.

Член 2

Овој закон влегува во сила 30 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

164.

Народното собрание на Народна Република Македонија на Петнаесеттата седница на Републичкиот собор одржана на 31 мај 1960 година и на Шеснаесеттата седница на Соборот на производителите одржана на 31 мај 1960 година донесе

ОДЛУКА**ЗА НОРМИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ОСНОВНОТО
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗА 1960 ГОД.**

I. Од катастарскиот приход и други споредни стопански дејности во земјоделството што подлежат на данок, придонесот за здравствено осигурување ќе се пресметува за сите домаќинства што се обложени со данок од земјоделство по општа норма од 5%.

II. Паушалниот придонес по глава на корисник на основното здравствено осигурување, што ќе го плаќа земјоделскиот производител се утврдува на 200 динари.

III. Паушалниот придонес по глава на корисник на основното здравствено осигурување што ќе го плаќа земјоделскиот производител кој не е обложен со данок од катастарскиот приход се утврдува на 700 динари.

IV. Паушалниот придонес по глава на осигуреник на основното здравствено осигурување, што ќе го плаќа народниот одбор од својот буџет се утврдува на 650 динари.

V. По оваа одлука придонесите за 1960 година ќе се наплатат во 50% од износите.

VI. Оваа одлука ќе стапи во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“, а ќе се применува од 1 јули 1960 година.

Број 0102-79

31 мај 1960 година

Скопје

**НАРОДНО СОБРАНИЕ
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Претседател

на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

Претседател

на Соборот на
производителите,
Борко Темелковски, с. р.

Потпретседател

на Републичкиот собор,
Камуран Тахир, с. р.

165.

Народното собрание на Народна Република Македонија на Седумнаесеттата заедничка седница на Републичкиот собор и Соборот на производителите одржана на 30 мај 1960 година донесе

ОДЛУКА**ЗА УТВРДУВАЊЕ БРОЈОТ НА СУДИИТЕ
ВО ВРХОВНИОТ СУД НА НРМ, ВИШИОТ
СТОПАНСКИ СУД НА НРМ, ОКРУЖНИТЕ
И ОКОЛИСКИТЕ СТОПАНСКИ
СУДОВИ ВО НРМ****I**

Бројот на судиите во Врховниот суд на Народна Република Македонија, вклучително со претседателот, се утврдува на 17.

II

Бројот на судиите во Вишиот стопански суд на Народна Република Македонија, вклучително со претседателот, се утврдува на 7.

III

Бројот на судиите во окружните судови на Народна Република Македонија, вклучително со претседателите на судовите, се утврдува и тоа:

1. во Окружниот суд во Скопје	12
2. во Окружниот суд во Битола	9
3. во Окружниот суд во Штип	8
4. во Окружниот суд во Тетово	6
5. во Окружниот суд во Охрид	7
6. во Окружниот суд во Титов Велес	6
7. во Окружниот суд во Куманово	6

IV

Бројот на судиите во окружните стопански судови, на Народна Република Македонија, вклучително со претседателите на судовите, се утврдува и тоа:

1. во Окружниот стопански суд во Скопје	9
2. во Окружниот стопански суд во Битола	4
3. во Окружниот стопански суд во Штип	3

V

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи:

1. Одлуката за бројот на судиите и повремените судии во окружните стопански судови бр. 819 од 18. X. 1954 г., и тоа само во делот за бројот на судиите во Вишиот стопански суд на НРМ;

2. Одлуката за утврдување бројот на судиите во окружните стопански судови во НРМ бр. 1427 од 13. XII. 1955 година; и

3. Одлуката за утврдување бројот на судиите во окружните судови во НРМ, бр. 1429 од 13. XII. 1955 година.

VI

Оваа одлука влегува во сила со нејзиното објавување во „Службен весник на НРМ“.

**НАРОДНО СОБРАНИЕ
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Број 0102-77

30 мај 1960 година

Скопје

Претседател

на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

166.

На основа член 3 од Уредбата за изменување на Уредбата за полагајните плати на службениците на просветните установи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 13/60), Извршниот совет донесува

**УРЕДБА
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ ПОЛОЖАЈНИТЕ ПЛАТИ НА
НАСТАВНИЦИТЕ И ФАКУЛТЕТСКИТЕ И
УНИВЕРЗИТЕТСКИТЕ СОРАБОТНИЦИ НА
УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ**

Член 1

Досегашните износи на полагајните плати на асистентите, лекторите, доцентите, вонредните професори и редовните професори на Универзитетот во Скопје се зголемуваат до износите предвидени во чл. 1 од Уредбата за изменување на Уредбата за полагајните плати на службениците на просветните установи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 13/60).

Положајните плати по ова уредба ќе се исплаќуваат од 1 јули 1960 година.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-956/1

12 април 1960 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,
Трајче Грујоски, с. р.

Претседател,
Љупчо Арсов, с. р.

167.

V

На основа член 64 став 4 од Законот за шумите („Службен весник на НРМ“ бр. 11/57), Извршниот совет донесува

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРОГЛУСУВАЊЕ НА ШУМСКИТЕ ПРЕДЕЛИ
ВО СЛИВОТ НА РЕКАТА ОЧА ЗА ШУМСКИ РЕЗЕРВАТ**

I

Во решението за прогласување на шумските предели во сливот на реката Оча за шумски резерват („Службен весник на НРМ“ број 12/58), ставот 2 од точка I се менува и гласи:

„Исток: Од манастирот Св. Андреја границата оди во правец на Исток по самиот грбен до билото над селото Св. Петка, од тука свртува во правец на југозапад на кота 785, потоа минува низ котите лочи (карта), 1104 (Рбљак), го пресечува патот Нова Бресница Рудина на 2,5 ком. источно од тригонометарот 1189 (Црвен камен), од каде оди во правец на југ и го сече стариот пат нова Бресница кула над последните колиби во месноста Дервен Дол. Од тука границата оди по стариот пат за кула до првиот дол источно од кула, од каде границата оди по билото минува низ месноста Копље и излегува на кота 1743, од тука минува низ кота 1656, од каде се спушта во правец на Патишка река која ја пресечува над селото Патишка река кај што патот

од Боро Поље се спушта во долината на Патишка река. Од тука оди во правец на југоисток на кота 2004 (Брег). Потоа границата свртува во правец на југ и минува низ тригонометарот 2353 (убава), тригонометарот 2473 (Караџица, од каде се спушта на поредот изнад кота 1323 (Глибец) на Боро Поље.

Југ: Од местото каде што границата на Боро Поље се доближува до поредот истата оди во правец на северозапад по самиот поред до местото каде што селскиот коњени пат излегува од шумата во пасиштето Боро Поље, од тука границата оди во правец на југозапад по патот, минува низ котата 1410 и излегува на сенокос, од каде свртува во правец на северозапад и излегува на највисокиот врв југоисточно од селото Тажево.

Запад: Од највисокиот врв југо-источно од селото Тажево, а северно од кота 1294 (Дрободил), границата оди во правец на северо-запад по билото што се наоѓа од десната страна над селото Тажево и Брезница, преку кота 1233, преку тригонометарската точка 1125 на месноста Поча од кота 1052, од кота 1052 оди по билото над месноста Добри Дол во правец на север и се спушта на реката Треска на местото каде реката Оча се влива во неа, оттука границата оди по течението на реката Треска, сè до кота 377 на месноста Гургурска Лака.

Север: Од тригонометарот 1401 Кретац Тепе границата оди во правец на северо-исток по самото било на Осој, минува преку котите 1372, 1293, 1354, тригонометарот 1368, од кота 1263 границата се спушта спрема реката Треска кај манастирот Св. Андреја од таму оди на исток и преку манастирот Св. Никола излегувајќи на под врвот Веља Глава од каде оди на југо-запад по самото било на кота 785“.

II

Оваа решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-1434/1

10 јуни 1960 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,
Трајче Грујоски, с. р.

Претседател,
Љупчо Арсов, с. р.

168.

На основа член 25 од Законот за урбанистичкото планирање („Службен весник на НРМ“ бр. 31/58), Советот за социјална политика и комунални прашања на НРМ донесува

**УПАТСТВО
ЗА СОДРЖАЛОТ НА УРБАНИСТИЧКАТА
СТУДИЈА, ОСНОВНИОТ УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАН И ПЛАНОВИТЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА**

ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Урбанистичкиот план на населено место односно одделно подрачје (во натамошниот текст: населено место) се изработува во три фази и тоа:

- урбанистичка студија,
- основен урбанистички план, и
- планови за реализација

2. За помали населени места урбанистичкиот план се изработува во две фази односно се состои само од урбанистичка студија и планови за реализација.

СОДРЖАЈ НА УРБАНИСТИЧКИТЕ ПЛАНОВИ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА КОИ СЕ ИЗРАБОТУВААТ ВО ТРИ ФАЗИ

Урбанистичка студија

3. Урбанистичката студија како прва фаза на урбанистичкиот план содржи:

- анализа на досегашниот развој на населеното место и регионалното (гравитационото) подрачје;

- оценка на можностите за развојот на населеното место;

- просторна концепција на населеното место.

4. Анализата на досегашниот развој на населеното место и регионалното (гравитационото) подрачје опфаќа:

а) Природни карактеристики

- географско-топографски карактеристики (географска положба, положба на населеното место во однос на регионот, рељеф, како и други услови што влијаеле врз развојот на населеното место). Графички приказ во размер 1:25.000 — 1:50.000;

- геолошка структура на земјиштето (носиност на теренот, лизгање, слегнување наноси, врста на земјиштето, рудни богатства и др.). Графички приказ во размер 1:10.000 — 1:50.000;

- педолошки состав на земјиштето (вид, карактер и др.). Графички приказ во размер 1:10.000 — 1:50.000;

- хидрографски карактеристики (подземни води, катастрофални води, извори, реки, користење на водните токови, плавни терени, вода за пиење и др.). Графички приказ во размер 1:10.000 — 1:50.000;

- климатски карактеристики (температура, врнежи, ветрови и др.). Табеларни прегледи за средномесечните и годишните температури, врнежите, учестеноста, јачината, правецот на ветровите, инсолацијата — осончувањето и др.;

- вегетација (вегетација во областа на земјоделството и шумарството во градската и приградска зона).

б) Историско-урбанистички развој

- историски развој на населеното место;

- причините кои влијаеле врз развојот и стагнацијата на населеното место и неговата структура. Графички приказ за зголемувањето на населеното место во минатото во размер 1:5.000 — 1:25.000.

в) Население

- број на жители по пописни години;

- природен и маханички прираст на населението;

- структура по пол и старост;

- структура по гранки на дејност;

- национален состав.

г) Становање

- положба на станбениот фонд (обем, опременост и хигиенски услови);

- станбен стандард;

- густина на становањето по блокови со графички приказ.

д) Стопански развој

- индустриски објекти и нивната положба, производство, капацитет, запослени работници, гравитација на работната рака од регионот во индустријата, удел на населението кое живее од индустријата, индустрија по видови на производство, бруто продукт и пласман на производството;

- рудни наоѓалишта и резерви, запослени работници, гравитација на работната рака од регионот во рударството, удел на населението на кое му е главен приход рударството, бруто продукт и пласман;

- земјоделски површини, работна рака и вишок на истата во земјоделството, бруто продукт и пласман на производите;

- трговски објекти, застапеност на трговската мрежа, снабдувањето, пазариштата, транспортни средства и пласман;

- градежништво, градежен капацитет, градежен материјал, запослени работници и бруто продукт;

- положба на угостителската и туристичката мрежа, капацитет на објектите и приходи од угостителството и туризмот;

- положба на занаетчиството, капацитет на објектите, сировини и пласман на производството.

и) Сообраќај и комуникации

- поврзаност на населеното место со железнички сообраќај, значењето на сообраќајот во развојот на истото, железнички јазли, разместување и положба на железничките објекти со графички приказ;

- патен сообраќај, значењето на патниот сообраќај за развојот на населеното место, разместување и положба на патните објекти и интензитет на патниот сообраќај со графички приказ;

- положба на градската сообраќајна мрежа со графички и текстуален приказ. Вид на материјалот (коцка, асфалт, калдрма и др.), интензитет, класификација на сообраќајната мрежа по функции;

- воден сообраќај (езерски, речен, каналски). Поврзаност, траси, разместување и положба на објектите со графички приказ;

- воздушен сообраќај (положба и поврзаност на аеродрумите со графички приказ);

- поврзаност на местото со ПТТ линии, далеководи со графички приказ.

е) Јавни и општествени функции

- значење и важност на населеното место;

- административно-управна мрежа и објекти, капацитет и состојба на истите.

ж) Урбанистичко-архитектонска положба

- текстуален и графички прикази за намената на површините и функционалната распределба на објектите;

- графички приказ на градежниот фонд по вид, материјал и намена;

- графички приказ за категоризацијата на објектите (објекти во добра положба, објекти за адаптација, допраени објекти — за рушење);

- графички приказ за историските споменици и околниот амбиент,

з) Комунални објекти и инсталации

— текстуални и графички прикази на комуналните објекти и инсталации (водовод, канализација, електрична мрежа, зеленило, јавни капалишта, пробишта, комунални сервиси и др.), капацитет, состојба и врста на материјалот.

и) Заклучок од извршената анализа за досегашниот развој на населеното место и регионалното (гравитационо) подрачје.

5. Оценката на можностите за развојот на населеното место опфаќа:

а) Население

— услови, можности и смерници за перспективниот развој на населението и пресметување на неговото зголемување и промена на структурата.

б) Становање

— услови, можности и смерници за обезбедувањето на станбениот простор за постојното население и предвидениот пораст на населението, густина и спратност на станбената изградба, реконструкција на станбените блокови.

в) Стопански развој

— услови, можности и смерници за перспективниот развој на стопанството (индустрија, рударство, земјоделие, шумарство, трговија, угостителство, туризам, занаетчиство и др.) и намена на неговите објекти.

г) Сообраќај и комуникации

— услови, можности и смерници за развојот на железничкиот, патниот, воздушниот, водниот и ПГТ сообраќај;

д) Комунални објекти и инсталации

— смерници за развојот на комуналните инсталации и објекти (водовод, канализација, електрика, зеленило, јавни капалишта, комунални сервиси и др.).

е) Јавни и општествени функции

— смерници за развојот на административно управни, социјални, просветни, здравствени функции, спорт и рекреација.

е) Урбанистичко-архитектонски развој

— смерници во врска со намената на површините;

— смерници во врска со градежниот фонд, за пазување на постојните објекти со извесна материјална и наменска вредност, адаптација на објектите и рушење на дотраените;

— смерници во врска со запазување на историските споменици, комплекси и објекти со специјална намена.

6. Просторната концепција на населеното место опфаќа:

а) Функционална поделба на зоните

— концепција за функционалната поделба на зоните: станбена, друштвено-административна, здравствена, просветна, индустриска, комунално услужна и зона за спорт и рекреација во размер 1:5.000 — 1:2.500.

б) Сообраќајна мрежа

— концепција за железничката и патна мрежа во гравитационото подрачје во размер 1:10.000 — 1:50.000;

— концепција за водниот и воздушниот сообраќај со графички приказ;

— концепција за главните градски магистрали во размер 1:10.000 — 1:2.500 со текстуално образложение.

в) Комунални инсталации и комунални објекти

— концепција за начинот на снабдувањето со вода во однос на главната траса на водоводната мрежа, положбата на изворите во размер 1:10.000 — 1:2.500 со текстуално образложение на концепцијата и квалитетот и количината на водата;

— концепција за начинот на одводнувањето (канализацијата) во однос на грубата претсметка на количината на атмосферските талози и отпадните води, системот на одводнувањето, положба на главниот колектор, место на изливот и начин на прочистувањето во размер 1:10.000 — 1:2.500 со текстуално образложение;

— концепција за електрификацијата во размер 1:10.000 — 1:2.500. Текстуални приказ за потребните количини на електрична енергија, извори на енергија, траси на предвидени далеководи и положба на трансформаторите.

г) Етапи на изградбата

— етапи на територијално ширење, изведување на инсталации и друга изградба, заокружена како целина, која ќе се реализира во одреден временски период во размер 1:10.000 — 1:2.500.

д) Груби финансиски показатели

— груби финансиски показатели за чинењето на реализацијата на урбанистичкиот план.

е) Образложение

— образложение за урбанистичката студија. Изготвувањето на концепциите под буквите, а, б и д) да се врши по пат на варијантни решенија.

Основен урбанистички план

7. Основниот урбанистички план, како втора фаза на урбанистичкиот план, ги содржи следните елементи:

— намена на површините,

— основно решение на сообраќајниците,

— основно решение за системот на градбата,

— систематизација на зелените површини,

— основно решение на нивелацијата,

— одредби за примена на основниот урбанистички план,

— техничко економско образложение.

8. Намената на површините опфаќа:

— основно решение на површините по намена и тоа: становање, администрација и управа, култура, образование, здравје, индустрија, трговија, занаетчиство, комунални сервис, спорт, рекреација, туризам и угостителство и др. во размер 1:2.500 — 1:1.000.

9. Основното решение на сообраќајниците опфаќа:

— основно решение на вонградскиот и градски сообраќај во размер 1:2.500 — 1:1.000 и попречни профили на улиците во размер 1:200. Текстуално образложение за решението и интензитетот на сообраќајот;

— основно решение на железничкиот сообраќај и реконструкција на истиот во размер 1:2.500 — 1:1.000;

— основно решение за водниот сообраќај и положба на пристаништето,

10. Основното решение за системот на градбата опфаќа:

— основно решение на градбата по однос избор на систем, начин, спратност, густина и намена на објектите во размер 1:5.000 — 1:2.500.

11. Систематизацијата на зелените површини опфаќа:

— јавни градски и вонградски површини, парсадници, заштитни појаси, шуми, земјоделски површини и др. во размер 1:5.000 — 1:2.500.

12. Основното решение за нивелацијата опфаќа:

— продолжни профили на главните и собирни улици, нивелети за должини во размер 1:2.000 — 1:1.000, а за висини 1:200 — 1:100.

13. Идејни проекти за комунални инсталации (водовод, канализација, електрика и др.) и водените токови:

— идејните проекти за комуналните инсталации и водените токови се изготвуваат според постојните прописи од областа на градежништвото.

14. Одредбите за примената на урбанистичкиот план опфаќаат:

- општи одредби,
- граница на урбанистичкиот захват (градежни реони и заштитни појаси),
- етапи на градењето,
- намена на површините,
- сообраќајна мрежа,
- становање,
- зеленило,
- спорт и рекреација,
- индустрија,
- занаетчиство,
- сервиси,
- трговија,
- историски објекти,
- туризам и угостителство,
- надградба и доградба на објекти,
- изградба на споредни дворишни објекти,
- големина на парцелите,
- уредување и организација на парцелите,
- геодетски условија,
- урбанистичко-архитектонски условија,
- хидротехнички условија,
- електро-енергетски условија.

15. Техничко економското образложение опфаќа:

— техничко економска оправданост на основните решенија под точка 8, 9 и 10.

Планови за реализација

16. Плановите за реализација, како трета фаза на урбанистичкиот план, ги содржат следните елементи:

— детален урбанистички план,
— главни проекти за комунални инсталации, комунални објекти и водени токови.

17. Деталниот урбанистички план на делови од населеното место изготвен по етапи опфаќа:

— урбанистичко-архитектонски проектен програм, проверени габарити според програмот за карактеристични објекти или такви со специјална намена, намена на објектите и просторен композиционен план во размер 1:1.000 — 1:250;

— улична и осовинска мрежа, површинска обработка во размер 1:1.000 — 1:250;

— детален нивелмански план (продолжни профили на улиците, нивелети со вертикални кривини) за должини во размер 1:1.000, а за висини 1:100;

— извод од одредбите за примена на урбанистичкиот план.

18. Главните проекти за комуналните инсталации, комуналните објекти и водените токови се изготвуваат според постојните прописи од областа на градежништвото а во склад со основниот урбанистички план.

СОДРЖАЈ НА УРБАНИСТИЧКИТЕ ПЛАНОВИ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА КОИ СЕ ИЗРАБОТУВААТ ВО ДВЕ ФАЗИ

Урбанистичка студија

19. Урбанистичката студија, како прва фаза на урбанистичкиот план, ги содржи следните елементи:

— анализа на досегашниот развој на населеното место и регионалното (гравитационо) подрачје;
— оценка на можностите за развојот на населеното место;

— просторна концепција на населеното место.

20. Анализата за досегашниот развој на населеното место и регионалното (гравитационо) подрачје опфаќа:

— природни карактеристики (краток осврт за географско-топографските карактеристики, геолошко-педолошки состав, хидрографски и климатски карактеристики и вегетација);

— историски развој на населеното место;

— население (движење на населението по пописните години, механички и природни прираст, по гранки на дејност);

— становање (положба на станбениот фонд, висина и густина на изградбата, хигиенски услови);

— стопански развој (земјоделие, шумарство, трговија, занаетчиство, угостителство и други стопански дејности);

— комуникации (железнички, патнички, воден и воздушен сообраќај и положба на сообраќајните објекти);

— јавни и општествени функции (значење и важност на населеното место, административно управна мрежа и општествени организации);

— урбанистичко архитектонска положба (градежен фонд, намена на објектите, врста на материјалот и време на траењето);

— комунални инсталации и комунални објекти (положба на водоводот, канализацијата, електричните инсталации и др.);

— заклучоци (заклучоци од анализата на досегашниот развој на населеното место и регионалното (гравитационо) подрачје).

21. Оценката на можностите за развојот на населеното место опфаќа:

— услови, можности и смерници за развој на населението, становањето, стопанскиот развој, комуникациите, јавните и општествени функции, урбанистичко-архитектонски развој, комуналните инсталации и др.

22. Просторната концепција на населеното место опфаќа:

— намена на површините (становање, администрација и управа, култура, школство, здравје, индустрија, трговија, занаетчиство, комунални сервис, спорт, рекреација, туризам и угостителство и др.) во размер 1:2.500 — 1:1.000;

— концепција за системот на градбата по одничка, патна, водена и воздушна мрежа во правитационото подрачје во размер 1:25.000 — 1:50.000;

— концепција за градскиот сообраќај во населеното место во размер 1:2.500 — 1:1.000;

— концепција за системот на градбата по однос избор на систем, начин, спратност, густина и намена на објектите во размер 1:2.500 — 1:1.000;

— концепција за комуналните инсталации и водените токови (предлог за начинот на водоснабдувањето, канализацијата, регулација на водените токови и др.);

— одредби за примената на урбанистичкиот план (општи одредби, граница на урбанистичкиот захват, етапи на градењето, намена на површините, сообраќајна мрежа, становање, зеленило, спорт и рекреација, индустрија, занаетчиство, сервиси, трговија, историски објекти, туризам и угостителство, надградба и доградба на објекти, изградба на споредни дворишни објекти, големина на парцелите, уредување и организација на парцелите, геодетски условија, урбанистичко архитектонски условија, хидротехнички условија и електро-енергетски условија);

— економско техничка оправданост на концепциите под точка 22 став 1, 2, 3 и 4.

Планови за реализација

23. Плановите за реализација, како втора фаза на урбанистичкиот план, ги содржат следните елементи:

— детален урбанистички план;

— проекти за комунални инсталации, комунални објекти и водени токови.

24. Детални урбанистички план опфаќа:

— просторен композиционен план (композиција на градбата и намена на објектите) во размер 1:1.000 — 1:500;

— улична и осовинска мрежа, површинска обработка во размер 1:1.000 — 1:500;

— детален нивелмански план (продолжни профили на улиците, нивелети со вертикални кривини) за должини во размер 1:1.000, а за висини 1:100;

— извод од одредбите за примена на урбанистичкиот план.

25. Проектите за комуналните инсталации, комуналните објекти и водените токови се изготвуваат според постојните прописи од областа на градежништвото а во склад со деталниот урбанистички план.

Завршни одредби

26. Овие прописи се применуваат при изработувањето на урбанистичките планови на населените места.

27. Ова упатство влегува во сила од денот на неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 05-878/1

10 јуни 1960 година

Скопје

Претседател

на Советот за социјална политика и комунални прашања на НРМ.

Вера Апела, с. р.

169.

На основа член 19 став 1 точка 2 од Законот за ловот („Службен весник на НРМ“ бр. 23/59), Секретаријатот за земјоделство и шумарство на Извршниот совет донесува

НАРЕДБА

ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА ЛОВ НА РЕТКИ И ПРОРЕДЕНИ ВИДОВИ ЗАШТИТЕН ДИВЕЧ

I.

Се одредува привремена забрана на лов на следните ретки и проредени видови заштитен дивеч:

1) од влакнест дивеч: елен, кошута, срна, срндач, дива коза, див јарец и рис;

2) од перјаст дивеч: голем тетреб, мал тетреб, фазанка, ждраловите, пеликаните и лебедите.

II.

По исклучок од претходната точка може да се врши узгоен острел на срна, срндач, дива коза и див јарец, вон од ловостојот определен за односната дивеч.

Секретаријатот за земјоделство и шумарство на Извршниот совет за секое ловиште одделно го одобрува бројот на дивечот од претходниот став на кој може да се изврши острел во текот на една година.

III.

Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 09-1299/1

27 април 1960 година

Скопје

Секретар

за земјоделство и шумарство на Извршниот совет,

Методи Митевски, с. р.

170.

На основа член 158, 159 и 186 од Законот за правата и должностите, изборот и отповикувањето на народните пратеници на Народното собрание на Народна Република Македонија и во врска со Одлуката за утврдување престанокот на пратенички мандати и за одредување на дополнителни избори за избор на народни пратеници во Соборот на производители донесена од Соборот на производители на Народното собрание на седницата одржана на 28 април 1960 година, Републичката изборна комисија го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ОДЛАГАЊЕ НА РАСПИШАНИТЕ ДОПОЛНИ-
ТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ ВО
СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА НАРОД-
НОТО СОБРАНИЕ НА НРМ ВО НЕКОИ
ИЗБОРНИ ОКОЛИИ**

Поради технички причини се одлагаат дополнителните избори за народни пратеници во Соборот на производителите на Народното собрание за групата на индустријата, трговијата и занаетчиството во Изборната околија Идадија IV и Тетово II и за групата на селското стопанство во Изборната околија Кичево, кои што се распишани за 20-VI-1960 година. Дополнителните избори за народни пратеници во именваните изборни околии и за означените групи ќе се одржат на 11 јули 1960 година.

Број 3/1
15 јуни 1960 година
Скопје

Република изборна комисија
Зам. секретар, Претседател,
Никола Јанев, с. р. Асен Грунче, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за завршниот испит во техничките и другите стручни училишта за стопанството и јавните служби, објавен во „Службен весник на НРМ“ бр. 16/60 година се поткраднала долу наведената грешка, поради тоа се дава следната

ИСПРАВКА

на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за завршниот испит во техничките и другите училишта за стопанството и јавните служби

Во член 3 став 1 точка 3 по алинеата 3 треба да се додаде: „4. органска хемиска технологија“.

Од Советот за просвета на НРМ — Скопје, 28 мај 1960 година.

Огласен дел

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-6041/2 од 26 април 1960 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Павловски Јован, роден на 21 октомври 1932 година во Битола, од татко Павловски Миле и мајка Павловска Викторија, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Стерјовски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (118)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-22970/2 од 23-III-1960 година, ја одобри промената на роденото име на Ахмедов Нијази, роден на 2-II-1944 година во Охрид, Охридска околија, од татко Ахмедов Ирфан

и мајка Ахмедова Сеадет, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Иљас**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (121)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-5075/1 од 14 април 1960 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Николовска Славка, родена на 9 март 1938 година во с. Пожаране, Тетовска околија, од татко Николовски Мито и мајка Даринка, така што во иднина фамилијарното име ќе ѝ гласи **Симуновска**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (122)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-7551/1 од 11 мај 1960 година, ја одобри промената на личното име на Гаврилова Милица, родена на 14-III-1927 година во гр. Битола, од татко Гаврилов Јован и мајка Гаврилова, род. Спанчева Крстана, така што во иднина личното име ќе ѝ гласи **Димитровска Милка**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (123)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-1704/1 од 11 февруари 1960 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Ѓоревска Ната, родена на 3 јуни 1933 година во с. Драчево, Скопска околија, од татко Анчевски Цане и мајка Анчевска, род. Тутевска Велика, така што во иднина фамилијарното име ќе ѝ гласи **Трпевска**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (124)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-1703/1 од 6 февруари 1960 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Ѓоревски Киро, роден на 29 април 1934 година во с. Сопиште, Скопска околија, од татко Ѓоревски Трајче и мајка Руска, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Трпевски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (125)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-5654/1 од 13 април 1960 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Мисерсов Воислав, роден на 24 август 1927 година во с. Побожје, Скопска околија, од татко Мисерсов Ѓорѓи и мајка Руска, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Нешов**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (126)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-3699/2 од 19 април 1960 година, ја одобри промената на личното име на Трајков Андреја, роден на 2 јули 1924 година во с. Раштани, Титоввелешка околија, од татко Тодор и мајка Евка Траjkова, така што во иднина личното име ќе му гласи **Цеков Ацо**.

Промената на фамилијарното име на Трајков Андреја се протегнува и на малолетните му деца: Ангел, роден на ден 21 мај 1951 година во гр. Титов

Велес; Лилјана, родена на ден 21 април 1955 година, во гр. Титов Велес, така што фамилијарното име ќе им гласи **Цеков** односно **Цекова**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (129)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-5086/2 од 26 април 1960 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Јованов Љубомир, роден на ден 14 март 1930 година во с. Лешки, Штипска околија, од татко Јованов Ѓорѓи и мајка Јованова Ѓорка, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Минов**.

Промената на фамилијарното име се протегнува и на неговиот малолетен син Коле, роден на 18 септември 1956 година во гр. Кочани, Штипска околија.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (130)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-4342/1 од 7 април 1960 година, ја одобри промената на роденото име на Соколов Васил, роден на 18 јули 1955 година во с. Винаца, Штипска околија, од татко Соколов Илија и мајка Соколова, родена Трајчева Јана, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Драги**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (131)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-6090/1 од 23 април 1960 година, ја одобри промената на роденото име на Милошевска Боса, родена на 23 август 1953 година во град Скопје од татко Милошевски Петко и мајка Милошевска, род. Крстева Милка, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Љилјана**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (132)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-4598/1 од 28-III-1960 год., ја одобри промената на личното име на Адеми Шукри, роден на 10 јуни 1941 година во с. Добридол, Тетовска околија, од родители: татко Адеми Азиз, така што во иднина личното име ќе му гласи **Минири Куфли**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (103)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-4409/2 од 9 април 1960 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Ѓурин Миодраг, роден на 14 октомври 1934 година во с. Јасеново, Вршачка околија, од татко Ѓурин Веселин и мајка Миленковиќ Радмила, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Миленковиќ**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“, (106)

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Тодоровски Круме, од Скопје, ул. „37“ бр. 4, подаде тужба за развод на бракот против тужената Тодоровска Златанка, сега во неизвесност.

Се повикува тужената Тодоровска Златанка, сега во неизвесност, во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“, да ја соопшти на судот својата точна адреса или да се јави лично. Во противен случај ќе ѝ биде одреден старател кој ќе ја застапува на расправата на нејзини разноси.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 403/60. (133)

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

Веска Алексова Јангова, од Битола, ул. „Даме Груев“ бр. 99, поднесе до овој суд тужба за утврдување постоење на брак против Алексо Јанговски од СССР, а сега со непозната адреса. Бидејќи тужениот Алексо е во неизвесност и со непозната адреса, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ да се јави или да одреди свој застапник. Во противен случај ќе му биде одреден застапник по значајна должност.

Од Окружниот суд во Битола, Г. бр. 115/60. (119)

Ѓорѓи Димитров Албаков, од Битола, ул. „Јосиф Христовски“ бр. 14, поднесе до овој суд тужба против Менка Ѓорѓиова Албакова, родум од с. Буф, Леринско, а сега во неизвесност.

Бидејќи тужената Менка е во неизвесност и со непозната адреса, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ да се јави или да одреди свој застапник. Во противен случај ќе ѝ биде одреден застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 213/60. (120)

ОКРУЖЕН СУД ВО ТЕТОВО

Тужителката Зухра Халимова, од Гостивар, подаде тужба за развод на бракот против тужениот Халим Зулфиса Мусли, од Гостивар, и сега со непознато местожителство.

Се поканува тужениот Халим да се јави во овој суд на закажаната расправа, или пак да одреди полномошник кој ќе го застапува пред судот. Во противно ќе биде поканет неговиот старател, одреден со решение на Старателскиот орган на НО на општината Гостивар.

Од Окружниот суд во Тетово, П. бр. 7/60. (127)

Тужителот Мустафаи Мустафа, од село Челопек, подаде тужба за развод на бракот против тужената Мустафаи Злата, од с. Челопек, сега со непознато местожителство.

Се поканува тужената Мустафаи Злата да се јави во овој суд. Во противно ќе биде поканет нејзиниот старател, кој ќе ја застапува пред овој суд.

Од Окружниот суд во Тетово, Г. бр. 466/58. (128)

КОНКУРСИ

ТРГОВСКАТА КОМОРА НА СКОПСКА ОКОЛИЈА

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. Референт за внатрешна архитектура, наметштај и естетско уредување на трговските дуќани при Трговската комора на Скопска околија.

2. Раководител на Центарот за стручно оспособување на кадрите-работниците во трговијата.

Услови за работното место:

Под точка 1 — да има завршено академија за применета уметност — отсек архитектура или технички факултет — отсек архитектура или апсолвент на технички факултет — архитектонски отсек со најмалку 4 години практика.

Под точка 2 — да има завршено филозофски факултет со 5 години практика или ВПШ со 8 години практика.

Основната плата според Законот за јавните службеници, а положајната по правилникот за службениците на Трговските комори од областа на внатрешната трговија.

Молбите се поднесуваат до оваа Комора. Конкурсот е отворен до пополнувањето на овие места. (911)

Театарскиот совет на Народниот театар во Скопје

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

ЗА ДРАМАТА

- 1 режисер
- 2 асистенти — режисери
- 1 сценарист
- 1 суфлер

ЗА ОПЕРАТА

- 3 музичари за прва виолина
- 2 музичари за втора виолина
- 1 музичар за виола
- 1 музичар за чело
- 2 музичари за хорна (еден на прва)
- 1 музичар за прва обоа
- 1 музичар за фагот
- 1 тенор
- 1 драмски сопран
- 2 диригенти
- 3 хористи сопрани
- 2 хористи тенори

ЗА БАЛЕТОТ

- 1 кореограф — педагог
- 2 солисти на балет
- 1 солистка на балет
- 2 ипрачи
- 2 играчици
- 1 костимограф

Кандидатите треба да поднесат молба, куса биографија, препис од последниот договор за ангажман и документи за школска спрема.

Овој конкурс важи 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (912)

ЗЕМЈОДЕЛСКАТА СТАНИЦА НА НО НА СКОПСКА ОКОЛИЈА — СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. Инженер-агроном за шеф на Отсекот за растително производство и педоагрохемија, со положен стручен испит и практика над десет години.

2. Лаборант — земјоделски техничар со средно образование, или ниво со подолга практика по агропедологија.

Молбите ќе се примаат до пополнување на работните места. (993)

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ ПРИ НО НА ОПШТИНАТА КУМАНОВО

распишува

К О Н К У Р С

За пополнување на упразнето работно место при НО на општината Куманово:

1. референт за правна помош и информации при Одделението за општа управа и внатрешни работи на НО.

У С Л О В И:

Завршен правен факултет и 5 години практика на управни работи.

Настап на работа по истекот на конкурсот.

Молбите со кратка биографија, како и документи по чл. 31 од Законот за јавните службеници да се поднесуваат до Комисијата за службенички работи при НО на општината Куманово.

Овој конкурс има важност 1 месец и трае од 15 јуни 1960 година па заклучно до 15 јули 1960 година. (994)

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 609 на страна 487 е запишана под фирмата: Продавница за млечни производи „Стара Планина“ во Скопје на Околинскиот пословен сојуз на земјоделските задруги за сточарство во Пирот. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на сите видови млечни производи на големо и мало.

Продавницата е основана согласно со одобрението на Народниот одбор на општината „Кисела Вода“ — Скопје бр. 03-2809 од 21-IV-1959 година.

Продавницата ќе ја потпишува во границите на овластувањето раководителот Николова Стефанка.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 439/59. (1291)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 19 на страна 73 е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Тетовско Поле“ — Тетово — Продавница во Тетово. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на овошје, зеленчук, слатка, безалкохолни пијалоци, оранжада, риба и др.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Тетовско Поле“ — Тетово, со решението бр. 429 од 11-V-1959 година.

Раководител на продавницата е Златевски Владо.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува задругата.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 486/59. (1468)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 19 на страна 73 е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Тетовско Поле“ — Тетово — Продавница во Тетово. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на овошје, зеленчук, слатко, безалкохолни пијалоци, оранжада, риба и др.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Тетовско Поле“ — Тетово, со решение бр. 2356 од 7-IV-1959 година.

Раководител на продавницата е Јакимовски Иван.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува задругата.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 485/59. (1469)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 16-VII-1959 година под рег. бр. 10 е запишан под фирма: Деловен задружен сојуз за сточарство — Битола — аСмостоен погон за откуп на кожа и волна, влакна и пердув „Црна Река“, со седиште во Битола. Предмет на работењето на погонот е: откуп на сурови кожи, волна, влакна и пердув.

Погонот е основан со припојувањето на Претпријатието „Црна Река“ кон Деловниот задружен сојуз, а согласно со одобрението на НО на општината Битола бр. 04-12921/1/58 год.

Погонот ќе го потпишуваат Борис Буневски, в. д. раководител, и Томе Димовски, шеф на сметководството.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 276/59. (1482)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 7-VII-1959 година под рег. бр. 3 е запишан под фирма: Специјализиран погон на Деловниот задружен сојуз за сточарство „Сточар“, со седиште во Прилеп. Предмет на работењето на погонот е: откуп на сурова кожа и волна на подрачјето на општината Прилеп.

Погонот е основан од Деловниот задружен сојуз за сточарство „Сточар“ — Прилеп, а согласно со одобрението на НО на општината Прилеп бр. 05-3837 од 22-V-1959 година.

Погонот ќе го потпишува в. д. раководителот Димко Р. Наневски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 314/59. (1484)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуканите под рег. бр. 260 на страна 893 е запишан под фирма: Угостителски дуکان со паушална пресметка „Турист“, со седиште во Бошков Мост — Дебар. Предмет на работењето на дуќанот е: угостителска дејност.

Дуќанот е основан со решението на Народниот одбор на општината Маврови Анови бр. 915/1 од 13-III-1959 година.

Дуќанот ќе го потпишува раководител Галевски Дамјан.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 588/59. (1503)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 111 на страна 295 е запишана под фирма: Трговско претпријатие на мало за промет со колонијални стоки „Раштани“ — Кавадарци — Продавница бр. 9 во Кавадарци. Предмет на работењето на продавницата е: трговија на мало со животни намирници и предмети за куќни потреби.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие на мало за промет со колонијални стоки „Раштани“ — Кавадарци, а согласно со одобрението на Народниот одбор на општината Кавадарци бр. 04-5435/1 од 12-VI-1959 год.

Раководител на продавницата е Благо Мукаетов.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 578/59. (1504)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 90 на страна 361 е запишана под фирма: Општ задружен деловен сојуз — Гостивар — Продавница во Гостивар. Предмет на работењето на продавницата е: трговија со зеленчук, овошје и преработки, млеко и млечни производи и риба.

Продавницата е основана од Општиот задружен деловен сојуз — Гостивар, а согласно со одобрението на Народниот одбор на општината Гостивар бр. 7040 од 12-XII-1958 година.

Раководител на продавницата е Абдуламит Шатко.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Деловниот сојуз.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 244/59. (1347)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 45 на страна 145 е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Борба“ — с. Петрово — Продавница во Скопје. Предмет на работењето на продавницата е:

продажба на дабово и буково дрво и ситно техничко дрво.

Продавницата е основана согласно со одобрението на Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје бр. 2865 од 5-XI-1956 година.

Продавницата ќе ја потпишува раководителот Тодор Илиев Христов.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 508/59. (1380)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 347 на страна 1300 е запишана под фирма: Индустриска кланица со ладилник — Скопје — Продавница бр. 25 во Скопје. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на месо.

Продавницата е основана од Индустриската кланица со ладилник, Скопје, а согласно со одобрението на Народниот одбор на општината „Кисела Вода“ — Скопје бр. 04-9201/58 од 3-XII-1958 година.

Раководител на продавницата е Душан Петковски.

Продавницата ќе ја претставува задолжува и раздолжува матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 498/59. (1366)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 347 на страна 1300 е запишана под фирма: Индустриска кланица со ладилник — Скопје — Продавница бр. 24 во Скопје. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на месо и производи од месо.

Продавницата е основана од Индустриската кланица со ладилник Скопје, а согласно со одобрението на Народниот одбор на општината „Кисела Вода“ — Скопје бр. 04-9201 од 21-XI-1958 година.

Раководител на продавницата е Милија Живковиќ.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 494/59. (1367)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 347 на страна 1300 е запишана под фирма: Индустриска кланица со ладилник — Скопје — Продавница бр. 36 во Скопје. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на риба.

Продавницата е основана од Индустриска кланица со ладилник — Скопје, а согласно со одобрението на Народниот одбор на општината „Кисела Вода“ Скопје бр. 04-9201 од 3-XII-1958 година.

Раководител на продавницата е Марко Петровски.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 506/59. (1368)

СОДРЖИНА

Страна

- | | |
|---|-----|
| 160. Указ за прогласување на Законот за заштита на земјиштето од ерозија и порои | 387 |
| Закон за заштита на земјиштето од ерозија и порои — — — — — | 387 |
| 161. Указ за прогласување на Законот за искористување на пасиштата | 389 |
| Закон за искористување на пасиштата — — — — — | 389 |
| 162. Указ за прогласување на Законот за искористување на земјоделското земјиште | 391 |
| Закон за искористување на земјоделското земјиште — — — — — | 391 |
| 163. Указ за прогласување на Законот за престанок на важноста на одделни закони од областа на земјоделството | 391 |
| Закон за престанок на важноста на одделни закони од областа на земјоделството — — — — — | 392 |
| 164. Одлука за нормите на придонесот за основното здравствено осигурување на земјоделските производители за 1960 год. | 392 |
| 165. Одлука за утврдување бројот на судиите во Врховниот суд на НРМ, Вишиот стопански суд на НРМ, окружните и околиските стопански судови во НРМ — — — — — | 392 |
| 166. Уредба за зголемување полагајните плати на наставниците и факултетските и универзитетските соработници на Универзитетот во Скопје — — — — — | 393 |
| 167. Решение за измена на Решението за прогласување на шумските предели во сливот на реката Очо за шумски резерват — — — — — | 393 |
| 168. Упатство за содржајот на урбанистичката студија, основниот урбанистички план и плановите за реализација — — — — — | 393 |
| 169. Наредба за привремена забрана на лов на ретки и проредени видови заштитен дивеч — — — — — | 397 |
| 170. Решение за одлагање на распишаните дополнителни избори за народни пратеници во Соборот на производителите на Народното собрание на НРМ во некои изборни околии — — — — — | 398 |
| Исправка на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за завршниот испит во техничките и другите училишта за стопанството и јавните служби — — — — — | 398 |